



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 6 јули 1988
Скопје
Број 25

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 700 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

446.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување Претседателството на СРМ на седницата одржана на 30 јуни 1988 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Му се определува бришење на осудата на осуденото лице:

1. Миленкоски Кире Наум од Охрид.

II

Целосно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Ѓорѓиев Миле Ѓорѓи од Свети Николе;
2. Селмани Немет Сефер од Скопје.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Дејанов Станојко Милан од Кочани, во траење од 2 месеца.
2. Ѓидалов Ѓорѓи Костадин од Струмица, во траење од 2 месеца.
3. Мусоски Јован Блаже од с. Витолиште, во траење од 2 месеца.
4. Ристески Митре Пецо од с. Витолиште, во траење од 2 месеца.
5. Шикоски Илија Ацо од Охрид, во траење од 3 месеца.

IV

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 2 години на осудените лица:

1. Асани Исмаил Назмије од Скопје, во траење од 3 месеци.
2. Соколов Стефан Фиданчо од Винаца, во траење од 3 месеци и 15 дена.
3. Имери Енвер Касам од с. Мала Речица, во траење од 10 месеци.

V

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 3 години на осуденото лице:

1. Златев Тасе Диме од Кавадарци, во траење од 8 месеци.

VI

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Герасимов Коле Гоце од Свети Николе, во траење од 3 месеци.
2. Кочиев Иван Коле од Свети Николе, во траење од 3 месеци.
3. Јовановиќ Михајло Драгутин од с. Вруток, во траење од 9 месеци.
4. Стојков Сребрен Ристо од с. Оризари, во траење од 1 година.
5. Комаров Коста Марко од Струмица, во траење од 1 година.

VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Вр. 03-492
30 јуни 1988 година на Претседателството на СРМ,
Скопје
Јездимир Богдански, с. р.

447.

Врз основа на член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 10/85), а во врска со Одлуката за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — давање согласност на определени производи и услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 22/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАСТАВНИ СРЕДСТВА „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ — СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за зголемување на цените на учебниците за основното и средното насочено образование бр. 02-1713/1 од 16. 06. 1988 година на Работната организација за издавање на учебници и наставни средства „Просветно дело“ — Скопје.

2. Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар — Скопје ќе се грижи за спроведување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1265/1
1 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

448.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот за финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за користење на средствата од постојаната резерва на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 6/88), во точка 22, зборовите: „31 мај“ се заменуваат со зборовите: „31 август“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1136/1
1 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

449.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот — Скопје, („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ

Член 1

Во Одлуката за трошоците на вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот, („Службен весник на СРМ“ бр. 31/87), член 3, точка 1 се менува и гласи „за вештачења по кривичните предмети 5.000 динари од час, а за супер вештачење 6.000 динари од час;

По точка 1 се додава нова точка 2 која гласи: „2. за вештачења по парнични и други предмети цената од час се определува во висина од 10.000 динари, а за супер вештачење 14.000 динари“.

Точка 2 станува точка 3.

Во точка 3 која станува точка 4 износот 1.100 се заменува со износот 4.000 динари.

Точка 4 станува точка 5.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1324/1
1 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

450.

Врз основа на член 20, став 1 од Одлуката за кредитната политика на Републиката во 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА УВОЗ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

Заради обезбедување услови за редовен увоз на сурова нафта и нафтени деривати за потребите на стопанството и населението во Републиката и преработка на 1.250.000 тони сурова нафта за потребите на Рафинеријата „Скопје“ — Скопје, банките во СР Македонија во 1988 година здружуваат средства во вкупен износ од 10.870 милиони динари и вкупно потребен лимит (обврска за преостанување) во износ од 9.740 милиони динари и тоа:

Во милиони динари

1	2	Здружување средства	Лимит (обврска за преост.)
1. Стопанска банка — Основна банка Скопје		1.141	2.561
2. Стопанска банка — Основна банка — Титов Велес		838	808
3. Стопанска банка — Основна банка — Штип		944	808

1	2	3	4
4. Стопанска банка — Основна банка — Охрид		921	760
5. Стопанска банка — Основна банка — Прилеп		663	575
6. Стопанска банка — Основна банка — Битола		1.045	731
7. Стопанска банка — Основна банка — Куманово		—	331
8. Стопанска банка — Основна банка — Струмица		466	448
9. Стопанска банка — Основна банка — Тетово		543	458
10. Југобанка — Основна банка — Скопје		3.415	2.519
11. Љубљанска банка — Основна банка — Скопје		789	711
12. ЈИК банка — Белград — Дел. единица — Битола		35	10
13. ЈИК банка — Белград — Дел. единица — Скопје		35	10
14. Инвестбанка — Белград — Дел. единица — Скопје		35	10

Вкупно: 10.870 9.740

Член 2

Републичкиот секретаријат во соработка со Народната банка на Македонија ќе го утврдува вкупниот износ на потребен лимит на крајот на секој месец според висината на пласманите за увоз на нафта на мален за обезбедениот лимит до 31 декември 1987 година, и ќе го распоредува по банки според учеството на основните банки и деловните единици од членот 1 на оваа одлука за што писмено ќе ги известува банките најдоцна до последниот работен ден во месецот.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа одлука банките ќе ги пренесат на жиро-сметката кај Стопанска банка — Основна банка — Скопје, и тоа 50% до 15 јули 1988 година, а остатокот до 15 август 1988 година.

Здружените средства ќе се вратат на банките до 25 октомври 1989 година.

Член 4

Кредитирањето на увозот и преработката на сурова нафта и нафтени деривати се реализира преку следниве банки и тоа:

— Стопанска банка — Основна банка — Скопје	669.000 тони
— Југобанка — Основна банка — Скопје	396.000 тони
— Љубљанска банка — Основна банка — Скопје	185.000 тони

Член 5

За делот со кој се ангажираат банките од член 4 алинеја 2 и 3 на оваа одлука, Стопанската банка — Основна банка — Скопје врши претостанување на средствата и лимит.

Член 6

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии и Народната банка на Македонија.

Член 7

Оваа одлука важи до склучување на самоуправната опогодба од член 10 од Одлуката за кредитната политика на Републиката во 1988 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1338/1
1 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

450-а.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1988 ГОДИНА

I

Висината на придонесот на „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 1 до 7. X. 1988 година изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

— до 200 динари 20 динари,
— над 200 динари 30 динари.

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи — 8 динари.

3. На секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и градскиот) и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот билет изнесува:

— до 300 динари 20 динари,
— над 300 динари 40 динари.

4. На секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

— до 800 динари 30 динари,
— над 800 динари 50 динари.

II

Придонесот на „Детска недела“ се плаќа во маркици кои за таа намена ги издава Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување на децата на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1158/1

16. јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

451.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува

— Наталија Драгиќевик, раководител на Групата за монетарно кредитна политика и девизен систем во Секторот за банкарство и финансиски организации на Републичкиот секретаријат за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-738/2

16 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

452.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува

— Магдалена Тодорова, раководител на Групата за финансирање на општата општествена и на заедничката потрошувачка во Секторот за Републичкиот буџет, средства и заедничка потрошувачка на Републичкиот секретаријат за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-738/3

16 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

453.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува

— Нада Николовска, самостоен советник за нормативна дејност во Републичкиот секретаријат за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-738/4

16 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

454.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Илија Јовчевски, помошник на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-974/2

16 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

455.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Катина Михајлова, советник во Комисијата за општествени дејности, во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-975/2
16 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

456.

Врз основа на член 337 став 1 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 17/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, СУДИИ, ОБВИНИ- ТЕЛ И ЗАМЕНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ВО ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ

1. Се разрешуваат претседателот, неговиот заменик, судиите, обвинителот и неговиот заменик во Вишиот суд на честа на резервните воени старешини, поради истек на времето за кое се именувани и тоа:

а) претседателот — Горѓи Солевски;
б) заменик на претседателот — Миладин Стојанов;

в) судиите:
— Блажо Бакрачевски,
— Здравко Василев,
— Јован Калајлиоски,
— Атанас Петровски,
— д-р Ерол Шабанов;
г) обвинителот — Богомир Николовски;
д) заменик на обвинителот — Јордан Ангеловски.

2. За претседател, заменик на претседателот, судии, обвинител и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа се именуваат:

а) за претседател:
— Миладин Стојанов, резервен капетан, управник на КПД „Идризово“;
б) за заменик на претседателот:
— Здравко Василев, резервен капетан I класа, судија на Окружниот суд во Скопје;

в) за судии:
— Павле Бошковски, резервен капетан, раководител на Секторот за самоуправни и општи работи во СИЗ за вработување на град Скопје,
— Агим Мифтари, резервен капетан, судија на Окружниот суд во Скопје,
— Стојан Тодоров, резервен поручник, секретар во РО „Југоопрема“ — Скопје,
— Димитар Узунов, резервен капетан, секретар на Собранието на општина „Кисела Вода“ — Скопје,

— Ставре Циков, резервен поручник, стручен работник во Јавното правобранителство на Македонија;

г) за обвинител:
— Богомир Николовски, резервен поручник, заменик јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство — Скопје;

д) за заменик на обвинителот:
— Станимир Стошиќ, полковник во пензија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-922/2
16 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

457.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 43/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД

1. Се разрешува од должност потсекретар во Републичкиот комитет за труд Живко Серафимовски, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 30. VII. 1988 година кога му престанува и работниот однос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1274/1
16 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

458.

Врз основа на член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ- ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА

1. Мирослава Каличанин, советник на републичкиот секретар за правосудство и управа, повторно се назначува на истата должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1281/1
16 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

459.

Врз основа на член 89а став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

1. За секретар на Секретаријатот за законодавство се именува Бера Терзиева-Тројачанец, досегашен претседател на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1302/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

460.

Врз основа на член 89а став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

1. За заменик на секретарот на Секретаријатот за законодавство се именува Елена Поповска, досегашен заменик на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1303/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

461.

Врз основа на член 89а став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. За секретар на Секретаријатот за информации се именува Мирко Миронски, досегашен претседател на Републичкиот комитет за информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1304/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

462.

Врз основа на член 89а став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. За заменик на секретарот на Секретаријатот за информации се именува д-р Шабан Шеху, досегашен заменик на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1305/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

463.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО**

1. За претседател на Републичката комисија за културни врски со странство се именува д-р Борис Петковски, досегашен претседател на Републичката комисија за културни врски со странство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1306/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

464.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86) и дел V од Програмата за користење на средствата за заштита и користење на земјоделското земјиште за периодот од 1988 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

ПРОГРАМА**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО 1988 ГОДИНА****I**

Со оваа програма се утврдува вкупниот износ на средствата за заштита и користење на земјоделското земјиште во 1988 година како и намените, критериумите и условите за нивно користење.

II

Средствата за извршување на оваа програма се утврдуваат во вкупен износ од 340.000.000 динари и ќе се користат за следните намени:

1. Освојување на нови површини со примена на агромилиоративни мерки во вкупен износ од 332.500.000 динари.

2. Изработка на карти за разграничување на земјоделски површини за определени намени во вкупен износ од 2.500.000 динари.

3. Материјални трошоци за спроведување на оваа програма во вкупен износ од 5.000.000 динари.

III

Со средствата од дел II, точка 1 на оваа програма, ќе се финансира учеството за спроведување на следните агромилиоративни мерки:

— ископачување на неродни стебла (врби, шикари и слично);

— исушување на мочвари, бари и оспособување на тресетишта заради организирање на земјоделско производство.

IV

Средствата од дел II, точка 1 на оваа програма ќе се користат за оспособување на земјоделско производство најмалку 510 ха нова обработлива површина.

За секој оспособен хектар нова обработлива површина со ископачување на неродни стебла, ќе се исплатува до 500.000 динари, а со исушување на мочвари, бари и оспособување на тресетишта, ќе се исплатува до 800.000 динари.

Приоритет во користењето на овие средства ќе имаат оние организации на здружениот труд или земјоделски задружни организации (корисници на средства), кои со ангажирање на помалку средства ќе преведат во обработливо земјиште поголеми површини.

Средствата за овие мерки ќе се исплатуваат под услов корисниците на средствата да приложат доказ од општинската геодетска управа дека катастарската парцела што е предмет на уредување не се води како обработливо земјиште.

По завршувањето на работите, корисникот на средствата е должен во катастарот да ја запише промената.

V

Средствата од дел II, точка 2 на оваа програма ќе се користат за исплата на трошоците за изработка на карти на катастарските општини кои извршиле разграничување на површините по намени согласно член 23 од Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште.

За изработка на една карта ќе се исплатува до 5.000 динари.

Средствата за оваа намена ќе се исплатуваат врз основа на фотокопии од картата за разграничената површина.

VI

Право на користење на средствата предвидени за освојување на нова површина со исушување на мочвари, бари и оспособување на тресетишта имаат оние корисници на средства кои ќе приложат проект со инвестициона програма изработена и ревидирана од овластена проектантска организација, а за користење на средствата за освојување на нова површина со ископачување на неродни стебла, оние корисници на средства кои ќе приложат програма со катастарска скица за површините кои се предмет на освојување.

Приоритет во користењето на средствата од претходниот став имаат оние корисници на средства кои со ангажирање на помалку средства ќе освојат поголема површина и кои ќе обезбедат средства од сопствени извори или кредитни средства од деловни банки или преку здружување.

VII

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни, а нивната распределба по корисници ќе ја врши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VIII

Условите и начинот на користење на средствата од оваа програма поблиску се утврдуваат со договор, што ќе се склучи помеѓу Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисникот на средствата.

IX

Доколку дојде до извршување на некоја мерка предвидена со оваа програма, во поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рамките на вкупно расположливите средства по оваа програма, врши соодветна пренамена по мерки.

Ако средствата предвидени со оваа програма не се искористат целосно во тековната година, ќе се пренесат и користат во наредната година.

X

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1257/1
24 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р

465.

Врз основа на член 71 став 3 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ бр 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П РА В И Л Н И К ЗА БОЈАТА, КРОЈОТ И ОЗНАКИТЕ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА КАПЕТАНОТ НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА И ИНСПЕКТОРОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува бојата, кројот и ознаките на службената облека на капетанот на Капетанијата на пристаништата и инспекторот за безбедност на езерската пловидба.

Член 2

Службената облека се состои од зимско и летно одело.

Зимската сезона почнува од 15 октомври, а завршува со 31 март.

Летната сезона почнува од 1 април, а завршува со 14 октомври.

Член 3

Зимското службено одело за мажи се состои од сако, панталони, кошула, врска, мантил со влошка, чевли и капа.

Зимската службена облека за жени се состои од горен дел на костим (жакет), сукња, кошула, мантил со влошка, чевли и капа.

Член 4

Летното службено одело за мажи се состои од сако, панталони, летна кошула, чевли и капа.

Летното службено одело за жени се состои од горен дел на костим (жакет), сукња, летни чевли, летна кошула и капа.

Член 5

Зимската службена облека се изработува од штоф од темно-сина боја. Мантилот може да се изработи од балон свила.

Зимската кошула е од бела боја од памучна ткаенина.

Врската е од темно сина боја и се изработува од свила.

Зимските чевли се од црна боја.

Капата е од темно сина боја.

Член 6

Летното одело е од драп боја и се изработува од панама платно или тергал.

Летните чевли се драп боја.

Капата се дополнува со навлака од платно од бела боја.

Член 7

Сакото по должина ги покрива џеповите на панталоните. На средниот раб на грбот се наоѓа шлиц, а на предниот дел има по три копчиња. Долните џепови пришиени се од надворешната страна и имаат поклопец. Реверите се отворени. Рабовите на капациите на џеповите, нарамениците и сите рабови на сакото, освен рабовите на ракавите се штеповани.

На зимското одело има по два реда копчиња.

Член 8

Летната кошула е од прав крој, со нараменици, со кратки ракави и со по еден џеп од двете страни во височина на градите.

Член 9

Панталоните се долги до височина на глуждот на носете без манжетни. Широчината на ногавиците изнесува 22—24 см.

Џеповите се поставени косо и сошиени 4 см. од појасот со отвори од 16 см. На десниот заден дел се наоѓа расечен џеп со поклопец со широчина од 15 см.

Член 10

Горниот дел на костимот (жакетот) е долг до рабовите од ракавите со отворени ревери, со малку нагласен струк. На левата страна во височина на градите е сошиен џеп со поклопец и мало копче. На предниот дел во височина на струкот сошиени се два џепа со поклопци на кои се наоѓа по едно копче. Жакетот се закопчува со 3 големи копчиња.

Член 11

Сукњата е од прав крој долга под колена (до половина на листовите) со фалта на средината од предната страна. Сукњата е поставена по целата должина.

Член 12

Мантилот (машки и женски) е долг под колена (до половина на листовите)

Мантилот е изработен од штоф кој е подебел од штофот на оделото. Кројот е прав со два реда од по 3 големи копчиња.

Ракавите се пришиени. На секоја бочна страна се наоѓа по еден длабок џеп со поклопец. На средниот раб на грбот во долниот дел има шлиц.

Мантилот изработен од балон свила и ранглан крој, со две лица (без постава) и има влошка од вештачко крзно. Со мантилот од балон свила се носи колан во широчина од 5 см. На секоја бочна страна се наоѓа по еден косо расечен џеп. На средниот раб од грбот се наоѓа шлиц.

Член 13

На службената облека се пришиваат копчиња со соодветна големина од метална златна боја со релјефна ивица во вид на јаже и со релјефно втиснато адмиралско сидро во средината.

Пречникот на големите копчиња изнесува 20 мм., а на малите 12 мм.

Член 14

Капата е од стандарден крој.

Член 15

Ознаки на службена облека се: амблеми, ширити, две вкрстени сидра и нараменици.

Амблемот е во форма на елипса, во големина од 35 x 50 см. чиј раб е опишан со свилан гајтан, златна боја. Во средината на амблемот на црна подлога се наоѓаат две вкрстени сидра од конец, злат-

на боја, а над овие ознаки мала петокрака ѕвезда црвена боја опишана по рабовите со златна боја.

Амблемот се носи на средината на предниот дел од капата.

Член 16

Нарамениците на службената облека на капетанот и инспекторот за безбедност на езерската пловидба се обележуваат со четири ширита, сошиени по широчина на нарамениците од долниот крај према горниот. На средина на просторот на нарамениците меѓу крајните ширити и малото копче се наоѓаат две вкрстени сидра. Нараменицата е овивчена со златен венец.

Член 17

Нарамениците се носат на летниот мантил, сакото и жакетот и на летната кошула.

Член 18

На ракавите на зимското сако и жакетот се пришиваат четири ширита, а над ширитите во средината две вкрстени сидра.

Ширитите се пришиваат еден над друг на предната страна од раб до раб, паралелно со долниот раб од ракавот, така да растојанието меѓу долниот раб на првиот ширит и долниот раб на ракавот биде 80 мм. Растојанието меѓу ширитите е 5 мм.

Ознаката од став 1 на овој член не се пришива непосредно на соодветниот дел од облеката, туку преку подлогата од црна ткаенина.

Член 19

Службената облека се носи за време на работата.

Член 20

Капетанот на Капетанијата на пристаништата и Инспекторот за безбедност на езерската пловидба се должни службената облека да ја одржуваат чиста и уредна.

Службената облека не смее да се отуѓи ниту на неа да се вршат измени.

Член 21

Рокот на траење за одделни делови на службената облека изнесува:

— две години за сукња и чевли, сако и зимски панталони,

— една година за летни панталони, кошула, врска и чевли,

— три години за летно сако и капа со две навлаки,

— три години за мантил.

Роквите од став 1 на овој член се сметаат од денот на приемот на службената облека во употреба.

Член 22

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за бојата, кројот и ознаките на службената облека на инспекторот за безбедност на езерската пловидба („Службен весник на СРМ“, бр. 25/80).

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-561
јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
сообраќај и врски,
дипл. инж. Томе Малески, с. р.

466.

Врз основа на член 43 став 8 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ бр. 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ПОСАДАТА НА ЧАМЦИТЕ, ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ЧЛЕН НА ПОСАДА КАКО И КОИ ПЛОВНИ ИНСТАЛАЦИИ ИМААТ ЧЛЕНОВИ НА ПОСАДА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува бројот и составот на посадата на чамците, составот на комисијата и програмата на стручниот испит (во натамошниот текст: испит) за членовите на посадата на чамците, како и утврдување на пловните инсталации кои ќе имаат членови на посада.

II. БРОЈ И СОСТАВ НА ПОСАДАТА

Член 2

Чамците можат да се користат во пловидба ако со нив управува управувач на чамец — за чамец наменет за спорт, разонода и рекреација, односно раководител на чамец — за чамец наменет за стопански цели.

Пловни инсталации кои имаат членови на посада е станбен објект и пловна работилница, чија положба спрема брегот и пловниот пат не се обезбедува автоматски во зависност од промената на нивото на водата.

Пловните инсталации од став 2 на овој член имаат посада од еден раководител.

III. ПРОГРАМА НА ИСПИТОТ

Член 3

Испитите за оспособување на членовите на посада на чамец и пловна инсталација, предвидени со овој правилник, се полагаат теоретски и практично по единствена испитна програма од следните предмети:

- а) за знаење управувач на чамец:
 - пловидбени прописи на внатрешни води,
 - правила за избегнување судир на море,
 - основи на навигација
 - давање на прва помош,
 - мотористика, и
 - морнарски работи и вештини;
 - б) за знаење раководител на чамец и пловна инсталација:
 - пловидбени прописи на внатрешните води,
 - основи за навигација
 - мотористика,
 - давање на прва помош, и
 - конструкција и опрема на пловните објекти,
- вклучувајќи го претоварот и сложување на товарот.

Член 4

Програмата на испитот за стекнување управувач на чамец и раководител на чамец и пловна инсталација е дадена во овој правилник и претставува негој составен дел.

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ

Член 5

Кандидатот за управувач на чамец и раководител на чамец и на пловна инсталација (во натамошниот текст: кандидат) го полага испитот пред комисија која се состои од претседател и два члена.

Претседателот и членовите на комисијата имаат заменици кои се именуваат со решението за формирањето на комисијата.

За претседател и членови на комисијата како и за нивни заменици можат да бидат именувани лица кои имаат завршено најмалку виша стручна подготовка од сообраќајна, техничка, правна и економска насока и кои се стручно оспособени за оваа област.

Член 6

Кандидатот поднесува пријава за полагање на испитот до општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба односно до Републичкиот комитет за сообраќај и врски.

Член 7

Со пријавата кандидатот приложува доказ дека ги исполнува пропишаните услови во поглед на здравствената способност.

Член 8

По приемот на пријавата комисијата го утврдува исполнувањето на условите на кандидатот, го одредува времето и местото на полагањето на испитот и за тоа навреме го известува кандидатот.

Член 9

Испитната комисија работи во полн состав.

Член 10

Оценка на успехот од одделни предмети на испитот е: „задоволува“ или „не задоволува“, а оценката на вкупниот успех е „положил“ или „не положил“.

Член 11

Кандидатот кој нема да го положи испитот може одново да го полага по истекот на 30 дена.

Поправен испит може да се полага само од еден предмет, еднаш и тоа во рок кој не може да биде пократок од 15 дена.

Член 12

За текот на полагањето на испитот се води записник во кој се запишува: редниот број на регистарот за полагање на испитот, име и презиме на кандидатот, дата и место на полагањето, испитните прашања од секој предмет, оценка на одговорот на кандидатот од секоја област и оценка на испитот во целина.

Член 13

Ако кандидатот од оправдани причини (болест и друго) не го полага испитот ќе му се дозволи по негово барање дополнително да го полага испитот.

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатото полагање на испитот, од еден предмет ќе се смета дека испитот од тој предмет не го положил.

Ако кандидатот не го полага испитот или пред да почне испитот се откаже од полагањето, ќе се смета дека испитот не го полагал.

Член 14

За положениот испит се издава уверение. Уверението за положениот испит содржи рубрики односно, места за следните податоци: назив на комисијата која го издава уверението, регистарски број од евиденцијата на издадените уверенија, место и дата на издавањето, пропис врз основа на кој се издава уверението, име и презиме на лицето на кое му се издава уверението, дата и место на рафање, негово државјанство, за кое знае стручно е оспособен, печат и потпис на претседателот на испитната комисија.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за бројот и составот на посадата на чамците, за начинот на стекнување на стручната подготовка и програмата на стручниот испит, како и за утврдување на пловни инсталации кои ќе имаат членови на посада („Службен весник на СРМ“ бр. 25/80).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-560
јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
сообраќај и врски,
дипл. инж. Томе Малески, с. р.

ПРОГРАМА НА ИСПИТОТ ЗА УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ И РА- КОВОДИТЕЛ НА ЧАМЕЦ И ПЛОВНА ИНСТАЛАЦИЈА

а) За управувач на чамец:

1. Пловидбени прописи на внатрешните пловни патишта:

- општи одредби,
- оптички и звучни сигнали,
- дневно и ноќно обележување на пловните објекти за време на пловидбата и за време на стоенење,

- ознаки за обележување на пловните патишта,
- знаци за регулирање на пловидбата,
- мали пловни објекти, пловни објекти со подводни крила,

- други пловни објекти,
- пловни објекти во стоенење,
- посебни одредби,
- ред во пристаништето, и
- прописи за чамци.

2. Правила за избегнување судир на море:

- значење на некои изрази,
- задолжителност на правилата,
- правилата за пловидба и кормиларење,
- ризик од судирот,
- пловидба во тесни канали,
- управување со бродови кои се на видик,
- светила и чамци за бродови и чамци,
- сигнали за маневрисување и сигнали за предупредување,

- сигнали за опасност,
- светла и ознаки на пловниот пат,
- сигнали и знаци за пловидбени активности,
- пловидба на бродови и чамци во некои предели во крајбрежното море во пристаништата и капапиштата, и
- прописи за чамци.

3. Основи на навигација со хидрометеорологија:

- поделба на навигацијата,
- пловидбени карти,
- одредување на курсот (правецот) на пловидбата,

- компас и негова употреба,
- пловидба во отежнати услови,
- ветрови и време,
- временски прогнози, предвидување на време и водостој на внатрешни води.

4. Морнарски работи и вештини:

- чамци,
- јажиња,
- сидра,
- кормило и кормиларење,
- стабилност на чамец,
- слободен бок (надвоје) газење и димензии на чамецот,
- начин на врзување на пловните објекти, и
- пловидба и застанување на чамците во мирна и текушта вода.

5. Мотористика:

- принцип на работа на дизел моторите,
- принцип на работа на бензиските мотори,
- припрема на моторот за погон,
- пуштање на моторот во погон,
- ладење и подмачкување на моторот,
- отстранување на помали дефекти на моторот,

- одржување на акумулаторот,
- вид на гориво и ракување со него, и
- средства за гасење на пожар.

6. Давање на прва помош:

- механички и топлотни извори на повреди,
- прва помош при повреди, болест и давсење,
- вештачко дишење,
- оживување на унесреќени лица, и
- средства за давање на прва помош.

б) За раководител на чамец и пловна инсталација:

1. Пловидбени прописи на внатрешните пловни патишта:

- општи одредби,
- оптички знаци и звучни сигнали,
- дневно и ноќно обележување на пловните објекти за време на пловидбата и за време на стоенење,
- знаци за обележување на пловниот пат,
- мали пловни објекти, пловни објекти со подводен кормилар,
- правила на пловидбата, разминување и претекнување, и

- други пловни објекти,
- пловидба во услови на смадена видливост,
- правила при стоенење,
- посебни одредби,
- ред во капапиштата и пристаништата,
- прописи за чамците, знамињата и надзор над безбедноста на пловидбата.

2. Основи на навигација:

- поделба на навигацијата,
- пловидбени карти,
- одредување на курсот (правецот) на пловидбата,
- компас и негова употреба,
- пловидба во отежнати услови,
- ветрови и време,
- временски прогнози, предвидување на време и водостој на внатрешните води.

3. Морнарски работи и вештини:

- чамци и пловни инсталации,
- јажиња,
- сидра,
- начин на врзување на пловните објекти,
- постапка при продирање на вода, насукување и паѓање на лице во вода,
- мерки на претпазливост при пловидба и застанување на недоволно познат пловен пат и опасни места како и во случај на временски непогоди.

4. Мотористика:

- принцип на работа на дизел мотори,
- принцип на работа на бензиски мотори,
- пуштање на моторот во погон,
- ладење и подмачкување на моторот,
- отстранување на помали дефекти на моторот,
- одржување на акумулаторот,
- видови на горива и ракување со нив,
- средства за гасење на пожар,
- напојување на објектот со електрична енергија од копното и со сопствени генератори,
- уземјување на објектот.

5. Давање на прва помош:

- механички и топлотни извори на повреди,
- прва помош при повреда, болести и давање,
- вештачко дишење,
- оживување на унесрежени лица,
- средства за давање на прва помош.

6. Конструкција и опрема на пловните објекти вклучувајќи го претоварот и средувањето на теретот:

- главни делови на пловниот објект (костур, облоги на трупот непрописни прегради, вградување и надградување на подвижни средства),
- опрема на палубата,
- палубни уреди,
- бродски палубен прибор,
- главни димензии на пловниот објект,
- поим за слободниот бок и резервната истиснина,
- поим за баждарење и баждарски скали,
- елементи на трупот на пловниот објект и нивното значење во поглед на непропустивост на вода и јачина на трупот,
- основни поими за стабилноста на пловниот објект,
- основни поими за прамецот и крмата,
- видови на товари,
- бродски складишта,
- начин на утовар, истовар и сместување на стоката,
- постапка кај утоварот на тешки кабасти предмети,
- мерки на претпазливост при утовар — истовар и сместување на запаљиви, експлозивни и отровни товари,
- начин на поставување на пловниот објект за утовар — истовар на неизградени пристаништа,
- читање на газењето на пловните објекти на баждарските скали,
- основни поими за напрегање на бродскиот труп поради ненавремен распоред на тежината и силата на потисокот и заштита на трупот од деформација.

467.

Врз основа на член 41 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ бр. 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УПИСНИКОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА УПИСНИКОТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на уписникот и начинот на водење на уписникот.

Член 2

Уписникот е книга во тврд повез формат 360 x 420 мм. со страници кои се означени по реден број и прошиени со копче или спојници чии краеве се зацврстуваат со восок на внатрешната страна на кориците со втиснат печат на општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба и потпис на овластеното лице.

Член 3

Во уписникот се впишуваат следните податоци: назив на општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба, реден број на барањето, број на решението за упис и дата на уписот, име или ознака на пловниот објект, вид на пловниот објект, материјал, година и место на градење на пловниот објект, димензии, дозволена носивост, сопствена тежина, погонско средство и имена на пловниот објект, име, презиме, живеалиште

и адреса на сопственикот на пловниот објект односно фирма или назив и седиште на носителот на правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето со пловниот објект, доказ за способноста за пловидба и доказ за баждарењето на пловниот објект.

Член 4

Барањето за впишување на пловниот објект во уписник го поднесува сопственикот на пловниот објект односно носителот на правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето со пловниот објект.

Член 5

Со барањето за упис во уписникот се поднесува:

- доказ за сопственоста на пловниот објект, односно за правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето со пловниот објект (сметка за купувањето, договор за купопродажба, царинска декларација и сл.);
- потврда односно уверение за способноста на пловниот објект за пловидба;
- исправа за баждарење на пловниот објект.

Потврдата односно уверението за способноста на пловниот објект и исправата за баждарење на пловниот објект не можат да се користат како веродостојни исправи ако поминало повеќе од шест месеци од денот на издавањето на тие исправи односно извршените контролни прегледи.

Член 6

Сиге податоци кои се внесуваат во уписникот се впишуваат со мастило и читлив ракопис така да податоците од една рубрика не преминуваат во друга.

Податоците внесени во уписникот не смеат да се бришат, дополнуваат, пречртуваат или преку нив да се залепи хартија.

Член 7

Исправка на погрешно внесените податоци или податоците кои поради настанатите промени мораат да се изменат во уписникот, се врши на тој начин што текстот или зборот кој со исправката се менува се пречртува така да остане читлив, а над или под него се впишува новиот текст или збор.

Исправката во уписникот извршена на начин од став 1 на овој член мора да се овери со потпис на овластеното лице во општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба, со назначување на датата на извршената исправка.

Ако не постои можност исправката на податоците да се изврши на начин од став 1 на овој член, податоците од страна се пренесуваат на нова страна на уписникот и на нејзе се означува страната на уписникот од која се пренесени податоците. На страната на уписникот од која се пренесени податоците се повлекува коса линија со црвена боја и се назначува редниот број на страната на уписникот на која податоците се пренесени.

Член 8

Сопственикот на пловниот објект односно носителот на правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето со пловниот објект е должен во рок од 10 дена од денот на промената на некои од условите кои се содржани во уписникот за настанатите промени да го извести општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба.

Член 9

Бришење на пловниот објект од уписникот се врши на барање на сопственикот на пловниот објект односно на носителот на правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето со пловниот објект, така што под последниот упис во листот на уписникот се повлекува хоризонтална линија со

црвена боја, а преку уписот на таа линија се повлекуваат две вкрстени линии со црвена боја, при што уписникот да остане читлив.

Член 10

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на уписникот и начинот на водење на уписникот („Службен весник на СРМ“ бр. 25/80 и 29/82).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-564
јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
сообраќај и врски,
дипл. инж. Томе Малески, с.р.

О Б Р А З Е Ц

на уписникот за чамци и пловни инсталации

УПИСНИК НА ЧАМЦИ И ПЛОВНИ ИНСТАЛАЦИИ

Прва внатрешна страна:
Општински орган на управата

Книга број _____
Втора внатрешна страна:

Реден број	Вид на барането за упис, број на решението за упис и датата на уписот	Име или ознака на пловниот објект	Вид на пловниот објект	Материјал, година и место на градба	Димензии			Газење		Дозволена носивост	
					Должина	Широчина	Височина	Празен	Најголем дозволен	Број на лица	Тони тежина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Трета внатрешна страна:

Сопствена тежина	Податоци за погонското средство				Вид на гориво и трошење во л/ч	Намена на пловниот објект	Фирма или назив и седиште на носителот на правото во поглед на користењето, односно презиме, име и живеалиште на сопственикот	Докази за право на користење односно сопственоста	Докази за способност за пловидба и баждарење	ЗАБЕЛЕШКА
	Вид на мотор	Марка на мотор, ознака, број на сертувања во минута и јачина ВОКС	Марка на мотор, ознака, број на сертувања во минута и јачина ВОКС	Марка на мотор, ознака, број на сертувања во минута и јачина ВОКС						
13	14	15	15	15	16	17	18	19	20	21

468.

Врз основа на член 41 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ бр. 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА ТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пловидбената дозвола и регистарските табелици и начинот на нивното издавање.

И. Пловидбена дозвола и начин на издавање

Член 2

Пловидбената дозвола се печати на троделен картон, од траен квалитет, светлосина боја, кој развиен има димензии 240 x 120 мм, а свиткан два пати по должина има димензии 80 x 120 мм.

Член 3

Образецот на пловидбената дозвола содржи: назив на органот на управата што ја издал дозволата, име или ознака на пловниот објект за кој се издава пловидбената дозвола, име и презиме на сопственикот на пловниот објект, негово живеалиште и адреса, односно фирма или назив на носителот на правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето на пловниот објект и нивно седиште, податоци за пловниот објект (должина, широ-

чина, височина, најмало и најголемо газење, сопствена тежина со и без сопствен погон, вид, марка, број и сила на моторот), реден број под кој пловниот објект е впишан во уписникот, со назначување на датата на првиот упис, подрачјето на пловидбага, состав на посадата на пловниот објект (број и стручни називи).

II. Регистарски табелици

Член 4

Регистарските табелици за чамците и пловните инсталации се бела боја и на нив со црни букви е испишана ознаката на регистарското подрачје, а со црни броеви регистарскиот број на чамецот односно пловната инсталација.

Под регистарско подрачје во смисла на овој правилник се смета подрачјето на целата територија на Републиката.

Член 5

Регистарските табелици се во правоаголна форма, големина 250 x 100 мм и се изработуваат од лим. Ознаките и броевите на регистарските табелици се испишуваат на латиница и со арапски броеви.

Член 6

На секој чамец, односно пловна инсталација се ставаат по две регистарски табелици, од двете страни на прамецот и тоа на видно место.

По исклучок, ако поради конструктивните својства на пловниот објект или на материјалот од кој е изграден пловниот објект не можат да се користат метални (лимени) регистарски табелици, наместо нив можат да се испишат пропишани елементи за регистарските табелици со постојана боја на местото утврдено за поставување на регистарските табелици.

Во случаите од став 2 на овој член бојата со која се испишуваат елементите за регистарските таблици мора да биде спротивна од основната боја на пловниот објект заради нивно полесно забележување.

Член 7

Ознаката на регистарското подрачје за територијата на Републиката е 4М.

Член 8

Регистарските таблици можат да се заменат со нови таблици:

— ако едната од регистарските таблици се изгуби или биде уништена, и

— ако поради дотраеност регистарската таблица постане неупотреблива.

Наместо регистарската таблица која е изгубена или исчезната или е неупотреблива не може да се издаде нова регистарска таблица со ист број пред да истечат две години од денот кога е пријавена загубата односно нестаномот или неупотребливоста на таблицата.

Член 9

Ако сопственикот на пловниот објект односно носителот на правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето со пловниот објект го отуѓи, расходува или од други причини не го користи пловниот објект е должен да ги врати регистарските таблици на општинскиот орган на упра-

вата надлежен за работите на езерската пловидба во рок од 15 дена од денот на настапувањето на некои од наведените случаи.

III. Преодни и завршни одредби

Член 10

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на пловидбената дозвола и регистарските таблици и начинот на издавањето на пловидбената дозвола и регистарските таблици („Службен весник на СРМ“, бр. 25/80 и 30/82).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-562
јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
сообраќај и врски,
дипл. инж. Томе Малески, с. р.

469.

Врз основа на член 17 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 15/72, 24/85 и 15/88), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 41/72), во член 1 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите „и образец број 1-а“, а образецот број 1 се менува.

Член 2

По член 1 се додава нов член 1-а кој гласи:

„Член 1-а

Евиденцијата за живеалиштето и промената на адресата на станот се води во вид на регистар кој ги содржи следните податоци: реден број; датум на приемот на барањето за пријавување — одјавување на живеалиштето односно промена на адреса-та на станот; датум и место на раѓање; припадност на народ односно народност или етничка група; претходно живеалиште; новото живеалиште што го пријавува; забелешка за поднесените докази (член 8 став 2); пријавени малолетни деца и рубрика „Забелешка“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 262-7099/1
15 јуни 1988 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Александар Амдоновски, с. р.

О Б Р А З Е Ц

ЗА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА ЗА ЧАМЕЦ И ПЛОВНА ИНСТАЛАЦИЈА

Прва надворешна страна 8 см.	Прва внатрешна страна
Социјалистичка Република Македонија	Број на пловидбената дозвола
Општински орган	Ден
	Пловидбената дозвола важи до
	Н.П.
	(потпис на овластеното лице)
ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА	Фирма или назив
	(носител на правото на користење)
За чамец — пловна инсталација	Име и презиме
	(сопственик)
	Седиште — живеалиште
	Вид на пловниот објект
(име или ознака на пловниот објект)	Број на седишта
	Корисна носивост
Втора внатрешна страна:	Трета надворешна страна:
Должина	Се продолжува важноста на пловидбената дозвола до
Височина	Н.П.
Најмало и најголемо газеме	(потпис на овластеното лице)
Сопствена тежина	Се продолжува важноста на пловидбената дозвола до:
Вез или со сопствен погон	Н.П.
Вид, марка и сила на моторот	(потпис на овластеното лице)
Иосада	
(број и стручна спрема)	
	Се продолжува важноста на пловидбената дозвола до:
	Н.П.
	(потпис на овластеното лице)
Четврта внатрешна страна:	
Важноста:	

Образец број 1

ДО ОПШТИНСКИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА
НАДЛЕЖЕН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Поднесувам:

- пријава односно одјава на живеалиште
- пријава за промена на адресата на станот

(Забелешка: потребното да се потврди)

Презиме		
И м е		
Име на родител		
Роден-а	Ден, месец и година Месец, општина СР односно САП (за родените во странство-населба и држава)	
Единствен матичен број		
Припадност на народ односно народност или етничка група		
Претходно живеалиште	Населба, улица и куќен број Општина, СР односно САП (за доселените надвор од СФРЈ и држава)	
Пријавува односно одјавува промена на живеалиште и адреса на стан (ново живеалиште)	Населба, улица и куќен број, општина СР односно САП (за доселените надвор од СФРЈ и држава)	
Регистарски број на личната карта и органот кој ја издал		
Лично име на малолетно лице што го пријавува (член 3, став 3 од Законот)	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	
Забелешка:		

Живеалиште	Населба, улица и куќен број Општина, СР односно САП	
Пријавува односно одјавува престојувалиште	Населба, улица и куќен број Населба и држава (член 5-а од Законот)	
Пријавува привремено дојавува или враќање во земјата (член 5-а од Законот)	Населба и држава	
Регистарски број на личната карта и органот кој ја издал		
Пријавува односно одјавува малолетно лице	Лично име	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

Во _____ год.

Подносител на пријавата
- одјавата

470.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“, бр. 41/85 и 45/86), Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот и роковите на усогласување на месечните парични примања на корисниците на права предвидени со Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди.

Член 2

Инвалидскиот додаток, материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација и надоместокот за помош и нега од друго лице (во натамошниот текст: месечни парични примања) во текот на годината се усогласуваат со процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Републиката остварен во секое тримесечие од годината.

Износите на основниците од кои се определуваат месечните парични примања на корисниците се утврдуваат врз основа на податоците за порастот на просечниот месечен личен доход во секое тримесечие добиени од Републичкиот завод за статистика.

Член 3

До добивањето на податоци од Републичкиот завод за статистика за порастот на просечниот месечен личен доход за првото тримесечие од тековната година на корисниците им се исплатуваат зачените износи на паричните примања исплатени во месец декември претходната година.

Доколку според краткорочните показатели за движењата во стопанството порастот на личните доходи во Републиката во првите три месеци е поголем од 10% во однос на претходната година, заради заштита на стандардот на корисниците, до добивањето на податоците од став 1 на овој член месечните парични примања можат аконтативно да се зголемат.

Член 4

Усогласувањето на месечните парични примања за првото тримесечие од тековната година се врши така што основниците од кои се определуваат месеч-

Во _____ год. Подносител на пријавата
- одјавата

ПОТВРДА ЗА ОДЈАВА НА ЖИВЕАЛИШТЕТО

Од _____ пријавена е одјава
на живеалиштето во _____ ул.Бр. _____
Потврдата важи 8 дена од денот на издавањето.

Во _____ год. Потпис на овластето лице

Образец број 1-а

ДО ОПШТИНСКИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА
НАДЛЕЖЕН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Поднесувам:

- пријава односно одјава на престојувалиштето

Презиме		
И м е		
Име на родител		
Роден-а	Ден, месец и година Населба, општина СР односно САП (за родените во странство-населба и држава)	
Единствен матичен број		

ните парични примања се зголемуваат со процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Републиката остварен во првото тримесечие од тековната година во однос на просечниот личен доход остварен во претходната година.

Усогласувањето на месечните парични примања за останатите тримесечија од годината се врши на начин утврден во став 1 од овој член.

Член 5

Усогласувањето на месечните парични примања, согласно член 4 од овој правилник се врши без донесување на ново решение.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и роковите за усогласување на месечните парични примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ и Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“, бр. 20/87).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-04-2917/3

Претседател

31 мај 1988 година на Републичкиот комитет - Скопје за здравство и социјална политика,
Милован Шиковски, с. р.

471.

Врз основа на член 11 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 10/85), Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар донесе

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР, КУПУВАЧИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ

1. Организациите на здружениот труд — производители односно даватели на услуги се должни во 1988 година на Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар и на организациите на здружениот труд — купувачи односно корисници на услуги да доставуваат известување за цените на производите односно услугите кои тие организации — купувачи односно корисници на услуги ги користат, во рок од триесет дена пред почетокот на продажбата на производите, односно вршењето на услугите по цените од известување и тоа за:

- задолжително осигурување на возилата;
- училишната лектира.

2. Известувањето за цените содржи:

- 1) назив на производот односно услугата,
- 2) дата на примена на цената,
- 3) цена на производот односно услугата за кои се доставува известувањето за цени, со назначување на видот на цената (производителска и малопродајна) постојната цена формирана по прописите и процент на зголемување.

3. Известувањето за цените се доставува во писмена форма до Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар и истовремено до купувачите односно корисниците на услугите.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр 11-475/1 Републички секретар
17 јуни 1988 год. за општостопански работи и пазар,
Скопје Иван Митровски, с. р.

472.

Врз основа на член 71 став 3 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“, бр. 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

УПАТСТВО

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

1. Легитимацијата со која се утврдува својството на инспектор за безбедност на езерската пловидба се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на образецот на легитимацијата е 10 x 7 см и нејзините корици се полутврди и обоени со сина боја.

3. Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено доколку изрично не е означен покус рок.

Продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата го врши органот што ја издал легитимацијата.

4. Инспекторот за безбедност на езерската пловидба на кого му престанала функцијата должен е веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена, да ја врати легитимацијата на органот што ја издал.

5. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за содржината и формата на образецот на легитимацијата на инспекторот за безбедност на езерската пловидба („Службен весник на СРМ“, број 25/80).

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-563

јуни 1988 година

Скопје

Претседател

на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,
дипл. инж. Томе Малески, с. р.

ОБРАЗЕЦ

на легитимацијата на инспекторот за безбедност на езерската пловидба

(Формат 10 x 7 см)

(Прва страна на кориците) — празна
(Втора страна на кориците) — место за фотографија во големина од 6 x 4 см.

(Потпис на имателот на легитимацијата)

(Прва внатрешна страна)

Грб на Социјалистичка Република Македонија

(Назив на органот што ја издал легитимацијата)
(Втора и трета внатрешна страна)

ЛЕГИТИМАЦИЈА

на инспектор за безбедност на езерската пловидба

(име и презиме)

(функција)

Инспекторот за безбедност на езерската пловидба ги врши работите на инспекцијата за безбедност на езерската пловидба предвидени со соодветните прописи и ги има правата и должностите што се утвр-

дени со нив на инспектор за безбедност на езерската пловидба.

Број _____
_____ 19 _____ год.
С К О П Ј Е

М. П.

(потпис на издавачот на легитимацијата)
(Четврта, петта, шеста и седма внатрешна страна)
Легитимација важи
до _____ 19 _____ година

М. П.

(потпис на издавачот на легитимацијата)
(осма, деветта и десета итн. внатрешна страна)
Извод од Законот за езерската пловидба. Текст на член 72, 73, 75, 76 и 77.
(Трета и четврта страна од кориците остануваат празни)

473.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА одредбата од преодните и завршните одредби на Правилникот за организација на работите и работните задачи на работниците во Педагошката академија „Гоце Делчев“ во Штип, донесен од Советот на 1 јуни 1987 година што се однесува на признавањето на више образование на работниците со несоодветна стручна подготовка.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената педагошка академија, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 230/87 од 7 април 1988 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точка 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 23 од Законот за работни односи.

4. На седницата Судот утврди дека во преодните и завршните одредби на оспорениот правилник покрај другото е предвидено затекнатите работници во Академијата чии стручни квалификации не се соодветни да се смета дека се стекнале со соодветна стручна подготовка во текот на досегашното работење и им се признава више образование.

Според член 23 став 2 од Законот за работни односи распоредувањето на работникот на работи, односно работни задачи кои одговараат на неговата работна способност стекната со работа, може да се врши кога посебна комисија ќе утврди дека работникот со работа стекнал знаење и практична вештина за успешно извршување на работите, односно работните задачи на кои се распоредува.

Согласно пак ставот 3 од овој закон работникот може да биде распореден само на работи, односно работни задачи за чие извршување се бара најмногу средна стручна подготовка.

Според тоа од овие одредби на законот произлегува дека на работникот кој нема соодветна стручна подготовка може да му се признае оспособеност стекната со работа за вршење на одредени работи и работни задачи, но само за работи и работни задачи за чие извршување се бара најмногу средна стручна подготовка.

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Правилникот на затекнатите работници им се признава виша стручна подготовка, Судот утврди дека

овој член од Правилникот не е во согласност со член 23 од Законот за работни односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 230/87
5 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

474.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за одредување на конкретна висина за учество на работните луѓе и граѓаните-баратели на телефонски приклучок, донесена од Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд за ПТТ сообраќај „Прилеп“ во Прилеп, на 5 септември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 41/88 од 30 март 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од ова решение, затоа што со него е предвидено собирање неповратни средства од граѓаните и другите корисници на ПТТ услуги за развој на ПТТ сообраќајот, како и затоа што оспорените одредби од означената одлука, како основа за уредување на одредени облигациони односи, предвидуваат еднострана измена и раскинување на договорите спротивно на условите и начинот утврдени во Законот за облигациони односи.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорената одлука е предвидено граѓаните за поставување нов телефонски приклучок да уплатуваат учество во определен износ, како неповратни средства. Исто така, во Одлуката е предвидено за граѓаните кои имаат склучено договори со основната организација и имаат уплатено средства, а немаат добиено телефон, нивните средства да се валоризираат и да доплатат до бараниот износ.

5. Заради проширување на материјалната основа на трудот организациите на здружениот труд, според член 30 од Уставот на СР Македонија, можат да собираат парични средства од граѓаните и да им обезбедат, со враќањето на овие средства, и надоместок за вложените средства во вид на камата или други погодности определени врз основа на закон.

Според член 64 од Законот за системот на врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 14/79) заради позабрзана изградба на локалната ПТТ мрежа и зголемување на капацитетите на постојните центри и изградба на нови ПТТ центри и други уреди за зголемен обем на ПТТ услуги од планираната динамика и обезбедените средства за таков развој, ПТТ организациите можат да собираат средства од корисниците на ПТТ услуги во вид на кредити.

Со оглед на тоа што со оспорениот акт е предвидено собирање на неповратни средства од работните луѓе и граѓаните за добивање телефонски приклучок односно за проширување на материјалната основа на трудот, Судот смета дека тој не е во согласност со член 30 од Уставот на СР Македонија и со член 64 од означениот закон.

Воедно, со оглед на тоа што во одлуката е предвидено граѓаните кои имаат оклучено договори за телефонски приклучок, а кои не се реализирани во предвидениот рок, да го доплатат износот предвиден со означената одлука, Судот смета дека со тоа всушност се регулира начинот на раскинување или измена на договорите склучени врз основа на поранешни акти поради променети околности, што претставува уредување на облигационен однос меѓу ПТТ организацијата и работните луѓе и граѓаните бараатели на телефонски приклучок.

Согласно член 14 од Законот за облигациони односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/78) при засновање на облигациони односи не може да се создаде или искористува менополската положба со која се стекнуваат материјални и други погодности кои не се засноваат врз трудот, а во член 133 од истиот закон се утврдени условите и начинот под кои може да се бара раскинување или измена на договор поради променети околности.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај оспорените одредби, како основа за уредување на одредени облигациони односи, предвидуваат еднострана измена и раскинување на договорите спротивно на условите и начинот утврдени во законот, Судот смета дека тие се во спротивност со означените одредби од Законот за облигациони односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 41/88
11 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

475.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 9 став 4 точка 3, член 11 и член 12 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во Работната заедница на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 12 ноември 1980 година, во време на нивното важење не биле во согласност со уставните и законските одредби.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Самоуправна интересна заедница на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 176/87 од 14 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 9 став 4 точка 3, член 11 и член 12 од актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основот придонес во работата се изразува единствено преку стручна подготовка и што основот работен стаж има доминантно влијание во однос на основот станбена состојба.

5. На седницата Судот утврди дека во член 9 став 4 точка 3 од Правилникот како единствен основ преку кој се изразува придонесот во работата е предвиден основот стручна подготовка, а во член 12 предвидено е по овој основ да се добиваат најмногу 15 бода.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/72, 14/83 и 27/86) работниците во основните организации на здружен труд со самоуправен општ акт ги опреде-

дуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување на стан во општествена сопственост.

Тргувајќи од член 13 од Уставот на СР Македонија, според кој, трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и должности, Судот смета дека при определувањето на основите и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување на станови покрај основите што го изразуваат уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија треба да се предвиди и основот придонес во работата.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај стручната подготовка е предвидена како единствен основ за изразување на придонесот во работата, без да се предвидат и другите основи преку кои реално се изразува придонесот во работата, Судот утврди дека член 9 став 4 точка 3 и член 12 од Правилникот не се во согласност со наведените уставни одредби.

6. Судот на седницата, исто така, утврди дека во член 11 е предвидено да се добие по 1 бод за секоја година работен стаж, што значи најмногу 40 бода, а за станбената состојба е предвидено најмногу 20 бода.

Имајќи го во предвид уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија, Судот смета дека при определување на основите и мерилата за утврдување редот на првенство за добивање стан треба да се обезбеди доминантно влијание на основите кои ја изразуваат станбената состојба на работниците.

Со оглед на тоа што во член 11 од Правилникот основот работен стаж има доминантно влијание во однос на станбената состојба, Судот утврди дека овој член од Правилникот не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 176/87
11 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

476.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 33 од Правилникот за распределба на доходот, чистиот доход и средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во ООЗТ — Основно училиште „29 Ноември“ во Скопје, во состав на Работната организација за основно образование и воспитание „Карпош“ во Скопје, донесен со референдум на 7 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружен труд, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 33 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што звањето истакнат и особено истакнат педагошки работник претставуваат основ за распределба на средствата за лични доходи, што не е во согласност со

член 22 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност, со член 92 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 33 од Правилникот е предвидено основот на личниот доход по претпоставен труд да се зголеми за 20% односно за 40% на наставниците што се стекнале со педагошките звања истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник.

5. Според член 133 став 1 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) воспитувачите, наставниците и другите стручни работници во организациите за згрижување и воспитание, во основните училишта како и во ученичките домови, кои непосредно придонесуваат во остварувањето на воспитно-образовните задачи, можат да се здобијат со звање истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник. Начинот и условите за здобивање со овие звања, согласно член 133 став 3 од овој закон, се утврдени во посебен правилник, кој го донесува Републичкиот комитет за наука и образование. Според член 2, 4 и 5 од Правилникот за начинот и условите за здобивање на звањето на наставниците за одделенска и предметна настава во основните училишта, специјалните основни училишта, ученичките домови и основните училишта за возрасни („Службен весник на СРМ“ бр. 7/80) наставниците што постигнуваат значајни резултати во остварувањето на целите и задачите на основното воспитание и образование и работата со ученици, за придонесот во унапредувањето на воспитно-образовната работа, за учество во разни форми на општествено-културната дејност во средината каде работат и живеат, ако имаат поминато најмалку 5 години односно 10 години работно искуство, можат да ги добиваат овие звања.

Според мислењето на Судот, од наведените услови за здобивање на овие звања произлегува дека тие се непосредно поврзани и со конкретните резултати во долгогодишната воспитно-образовна работа на одделни истакнати просветни работници.

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај звањето истакнат и особено истакнат педагошки работник се добива за посебните резултати постигнати во работата, Судот смета дека нивното предвидување како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи не излегува надвор од самоуправното право предвидено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 27/88

5 мај 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

477.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законитоста на:

а) член 55 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход, распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и другите лични примања и надоместоци на работниците во работните заедници на самоуправните интересни заедници во СР Македонија, донесена во април 1986 година и

б) член 48 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања на работниците во Работната заедница — Заедничка стручна служба на Општинската самоуправа на интересна заедница за здравствена заштита во Битола, донесен со референдум на 17 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна заедница во Битола на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот општествен правобранител на самоуправувањето на општините Битола и Демир Хисар со предлог поведе постапка за оценување законитоста на член 55 односно член 48 од актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што во нив е предвидено тие акти да имаат повратно дејство, што било во спротивност со член 551 став 3 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 55 од означената самоуправни спогодба односно во член 48 од означениот правилник е предвидено тие да се применуваат од 1 јануари 1986 година, иако се донесени во април односно октомври истата година.

5. Според член 551 став 3 од Законот за здружениот труд во самоуправниот општ акт може да се утврди, во согласност со законот, дека тој акт или одделни негови одредби можат да имаат повратно дејство ако тоа го дозволува природата на односите што се уредуваат со тој акт.

Согласно член 98 и член 107 од Законот за здружениот труд работниците во здружениот труд привремено го утврдуваат и исплатуваат личниот доход како аконтација за периодите од најмалку 1 месец, а конечната распределба на оставрениот личен доход ја вршат на крајот на деловната година.

Врз основа на изложеното, Судот смета дека природата на односите што се уредуваат со оспорените самоуправни општи акти дозволува тие да имаат повратно дејство во текот на истата година, со оглед на тоа што конечната распределба на средствата за лични доходи на работниците се врши на крајот на деловната година при донесувањето на завршната сметка. Со измената на основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, а со тоа и измената на аконтацијата на личниот доход што им се исплатува на работниците во текот на годината, пак, не се повредува правото на работниците да учествуваат во распределбата на тие средства сразмерно на резултатите од нивниот труд и придонесот во работата.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 6/87

5 мај 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ГРАД СКОПЈЕ

194.

Врз основа на член 161 став 1 точка 1 од Статутот на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 25/86), Собранието на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје на седницата одржана на 31 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 25/86), во членот 20 став 2 по зборот „баба“ се додаваат зборовите „брат и сестра“.

Член 2

Членот 34 се менува и гласи: „Помрај правата од задолжителни видови на здравствена заштита и здравствена заштита за случаи на несреќа при работа и професионални заболувања, корисниците на здравствена заштита од членовите од 14 до 18 и 20 до 28 од овој статут во Здружената градска заедница остваруваат и права од примарна, специјалистичка консултативна и болничка здравствена заштита утврдена со плановите и програмите за развој на здравствената заштита што ги донесува Собранието на Здружената градска заедница како и други права од здравствена заштита утврдени со закон и овој статут“.

Член 3

Членовите 35 и 36 се бришат.

Член 4

Во членот 37 ставот 2 се менува и гласи: „Листата на лекови што можат да се препишуваат од средствата на Здружената градска заедница се утврдува со општ акт на Републичката заедница за здравствена заштита“.

Ставот 3 на член 37 се брише.

Член 5

Член 38 се менува и гласи: „Користење на лекови и имунизација кога имунизацијата не е задолжителна, се обезбедува со учество на корисниците на здравствена заштита во поднесувањето на трошоците ако тоа е предвидено со самоуправен општ акт на Републичката заедница за здравствена заштита“.

Член 6

Во член 42 став 1 зборовите „болен член на потесното семејство“ се заменуваат со зборовите: „болен дете до тригодишна возраст“.

По став 2 се додава нов став кој гласи: „Корисниците од став 1 на овој член имаат право на надоместок на личен доход за време на привремена спременост за работа и поради негување на болен член од потесното семејство над тригодишна возраст, како и за време на неопходно придружување на болно дете до тригодишна возраст додека е на болничко лекување до 30 дена, а над 30 дена под услови и во траење утврдени со самоуправен општ акт на Здружената градска заедница“.

Член 7

Член 62 се брише.

Член 8

Член 90 се менува и гласи: „Надоместокот на трошоците за превоз на телото на починатиот корисник кој претходно е упатен на лекување во здрав-

ствена организација надвор од подрачјето на Здружената градска заедница во земјата и странство се определува со решение на секретарот на Собранието и исплатува во висина на неопходните трошоци.

Надоместокот од став 1 на овој член се исплатува и за корисникот кој починал надвор од подрачјето на Здружената градска заедница за време на службено патување, користење на годишен одмор и сл., а за време на приватен престој во странство само ако се исполнети условите за користење здравствена заштита во странство пропишани со самоуправен општ акт на Здружената градска заедница.

Со одлука на Собранието на Здружената градска заедница се определуваат видовите на трошоците за превоз на телото на починатиот корисник“.

Член 9

Членот 102 се брише.

Член 10

Во член 184 став 1 точката 8 се брише.

Член 11

Во членот 240 се додаваат пет нови става кои гласат:

„Средствата од корисниците на здравствена заштита на име учество при користењето на здравствена заштита се приходи на Здружената градска заедница.

Средства за специфична здравствена заштита обезбедуваат организациите на здружен труд од областа на стопанството и другите самоуправни организации и заедници од вкупниот приход.

Средствата за здравствена заштита на лицата од член 17 став 1 точка 1 и 6 од овој статут ги обезбедуваат и уплатуваат самоуправните интересни заедници за вработување, односно за социјална заштита.

Средствата за здравствена заштита на лицата од член 17 став 1 точка 4 и 5 од овој статут ги обезбедува Републиката.

Средствата за здравствена заштита на лицата од член 20 став 5 од овој статут ги обезбедуваат општините во Скопје“.

Член 12

Член 246 се брише.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-5128/8

31 мај 1988 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

195.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87), Соборот на делегатите на корисниците на услуги и Соборот на делегатите на даватели на услуги на Собранието на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на одвоени седници одржани на 31 мај 1988 година, донесоа

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ СО ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ, КАКО И ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА
1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на југословенските државјани вработени или

упатени на работа во странство, на работните луѓе кои со личен труд вршат самостојна дејност во вид на занимање и на други категории корисници на кои основните на придонесот за здравствена заштита не се утврдени со закон, како и височината на придонесот за одделни категории корисници.

Член 2

За пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство (во натамошниот текст: придонес) за југословенските државјани вработени или упатени на работа во странство и на кои странскиот носител на осигурување не им обезбедува здравствена заштита, се утврдуваат следните основици:

1. просечниот месечен износ на чистиот личен доход што корисникот го остварил во годината во која му престанало задолжителното осигурување и тоа за:

— лицата на работа кај југословенски претставништва и организации во странство,

— лицата упатени во странство заради стручно усовршување,

— лицата упатени од организации на здружен труд за изведување на инвестициони работи во странство кај странски деловен партнер;

2. просечниот месечен износ на чистиот личен доход што корисникот го остварил во годината во која заминал на работа во странство и тоа за:

— лицата што врз основа на меѓународни споредби стапиле во работен однос кај меѓународни и други организации,

— лицата што се на работа во странство кај организации во чие основање, управување и финансирање учествуваат југословенски организации (мешовити друштва и сл.).

За лицата од точките 1 и 2 од овој член кои оствариле личен доход само за еден месец во годината во која стапиле односно биле упатени на работа во странство како основица за пресметување на придонесот се зема исплатениот личен доход за тој месец;

3. гарантиран чист личен доход за лицата вработени во домаќинство на југословенски државјани во работен однос во странство;

4. за членовите на потесното семејство на лицата вработени во странство на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странскиот носител на осигурување ако имаат постојано место на живеење или престој на подрачјето на Здружената градска заедница, височината на придонесот за здравствена заштита се утврдува во паушален нето износ од 30.000 динари месечно.

5. за странски државјани — студенти на Универзитетот во Скопје на кои не им е обезбедена здравствена заштита од страна на странскиот носител на осигурување, се утврдува паушален нето износ од 30.000 динари месечно, а ќе се наплатува два пати годишно при упис на семестрите.

Член 3

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лицата кои со личен труд вршат самостојна дејност во вид на занимање на кои основната на придонесот за здравствена заштита не им е утврдена со закон за 1988 година се утврдува и тоа:

1. паушален нето износ, во висина на гарантираниот чист личен доход за работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд и средства за сопственост на граѓани за времето односно годината во која плаќаат данок од вршење на дејност пресметан врз паушална основа;

2. паушален нето износ од 257.680 динари за писателите, ликовните уметници на применетата уметност, сценските уметници, композиторите, признатите музички уметници изведувачи, музички соработници, сценаристи, режисери, секретари на режија, главни сниматели, сценографи, костимографи, филмски ар-

тисти, аниматори на цртани и куклени филмови, организатори на филмско производство, помошници на режисери, асистенти на режисери, сниматели, филмски архитекти, сниматели на тон, монтажа, директори на филмот и водачи на снимања;

3. паушален износ од 180.000 динари за асистент на снимателот, асистент на сценограф, маскер, шминкер, главен осветлител, асистент на тон, филмски фотограф, помошник на водач на снимање, асистент на монтажер, реквизитер, гардеробер, осветлител, сценски работник, филмски техничар, киноапаратер, помошник работник и други;

4. гарантиран чист личен доход и за продавачите на печат (колпортери) и за носачите на багаж на железничките станици — членови на Здружението на носачите на железниците во Скопје;

5. паушален нето износ на лицата што вршат определени верски функции, односно должности во рамките на верските заедници и органите на кои им припаѓаат и тоа: на припадниците на православната, католичката, методистичката и евангелистичката црква како и исламската верска заедница, во зависност од школската подготовка и тоа:

— со висока школска подготовка	257.600 дин.
— со виша школска подготовка	222.800 дин.
— со средна школска подготовка	175.500 дин.
— со нижа школска подготовка	145.400 дин.

Член 4

Основицата за пресметување на придонесот за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци ја сочинува договорениот износ на личниот доход но не помалку од следните износи:

— 113.000 динари за неквалификувани работници,

— 145.400 динари за полуквалификувани работници,

— 175.500 динари за квалификувани работници и работници со средна школска подготовка,

— 222.800 динари за ВКВ работници со виша школска подготовка,

— 257.600 динари за работници со висока школска подготовка.

За домашните помошнички, основицата ја сочинува договорениот износ на личниот доход, но не помалку од гарантираниот чист личен доход.

Член 5

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита за лицата на школување, стручно усовршување односно постдипломски студии кои поради тоа го раскинале работниот однос и за лицата кои основната организација на здружениот труд пред засновување на работниот однос со нив ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување се утврдува во височината на месечниот нето износ на стипендијата.

Член 6

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за вработени лица за време на користење на неплатено отсуство се утврдува во височина на аконтација на личниот доход во нето износ остварена во месецот пред почетокот на користењето на неплатеното отсуство, односно надоместок на личниот доход за месецот кој претходи на месецот во кој е започнато користењето на неплатеното отсуство.

Член 7

Височината на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита и здравствена заштита што самостојно ја утврдува Здружената градска заедница се утврдува во паушален месечен износ и тоа:

1. 2.766 динари за:

— лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност,

— лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно,

— лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување,

— лицата припадници на територијалните единици, припадниците на цивилната заштита, за време на изведување на задачите на територијалната одбрана.

— уживателите на постојана државна помош.

Член 8

Височината на придонесот за здравствена заштита во случаи на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во паучален месечен износ од 230 динари и тоа:

— за учениците во средните училишта и студентите во вишките и високите школи, факултетите, уметничките академии, за време траењето на практичната работа во врска со наставата,

— за лицата кои работат помалку од половина од полното работно време,

— за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 9

Собранието на Здружената градока заедница секоја година со посебна одлука ги валоризира основните и височината на придонесите утврдени со оваа одлука со процентот на просечниот пораст на личните доходи по вработен во стопанството во СРМ.

Член 10

До донесувањето на одлуката од претходниот член наплатата на придонесот ќе се врши во вид на аконтација според основните и височината на придонесите утврдени со оваа одлука.

Член 11

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основни, како и за височината на придонесот за одделни категории осигуреници, бр. 02-13401/5г од 29 октомври 1981 година.

Бр. 02-6128/12
31 мај 1988 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

196.

Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 31 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Височината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 20%, придонес од личен доход од земјоделска дејност, и

— 3.000 динари, придонес по член на домаќинството на корисникот на здравствена заштита.

Член 2

Стапката на придонес од личен доход од земјоделска дејност за земјоделците што вршат земјоделска дејност во ридско планинските подрачја се утврдува на 10%.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот од член 1 од оваа одлука се распоредуваат:

— 67% за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита,

— 33% за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-5128/13
31 мај 1988 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

197.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 31 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот на дневниците на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место.

Член 2

Височината на надоместокот на дневните трошоци (дневниците) на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место се утврдуваат и тоа:

1. на територијата на СРМ, во износ од 5.893,00 динари;
2. надвор од територијата на СРМ, во износ од 8.250,00 динари;
3. во други републики и покраински центри, во износ од 11.785,00 динари.

Член 3

На корисниците на здравствена заштита упатени на преглед и лекување во друго место им припаѓа целиот износ на дневниците утврдени во членот 2 од оваа одлука за време на патувањето и престојот во траење од 12 до 24 часа односно 50% од престојот износ на дневниците за време на патувањето и престојот во траење од 8 до 12 часа.

На децата на корисниците на здравствена заштита упатени на преглед и лекување во друго место до навршена 7 годишна возраст им припаѓа 50% од износот на дневницата утврдена во претходниот член.

Член 4

За остварувањето на право на дневница корисникот на здравствена заштита е должен да приложи потврда заверена од страна на здравствената организација во која користел здравствена заштита. Потврдата треба да содржи: дата на извршениот преглед, времетраењето на прегледот и печат на здравствената организација.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на надоместокот на дневните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место, број 02-1325/11а од 26 февруари 1987 година.

Бр. 02-5128/14
31 мај 1988 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ

198.

Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Радовиш, Собранието на заедницата, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на здравствена заштита и на Соборот на делегати од здравството — даватели на здравствена заштита, одржана на 17 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1988 година се определува во висина од 9% од бруто личниот доход и другите примања, во кои се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита на осигурениците од 4% и

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита што припаѓаат над задолжителните видови и на други права од здравствената заштита од 5%.

Член 2

Висината на придонесот за здравствената заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се определува и изнесува 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои остваруваат (формираат) доход претставува остварениот доход.

Основицата кај обврзниците кои не остваруваат (формираат) доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1988 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0201-140/4 од 26 април 1988 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-192/4
17 јуни 1988 година
Радовиш

Претседател,
Борка Ристова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

199.

Врз основа на член 162 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица, на седницата, одржана на 27 февруари 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАП- КАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕ- ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО И ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство во 1987 год. и во 1988 година и тоа: Одлуката бр. 02-211/1 од 26 февруари 1986 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 19/86.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-191/2
23 февруари 1988 година
Струмица

Претседател,
Велчо Манев, с. р.

200.

Согласно член 162 став 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската самоуправни интегресна заедница за здравствена заштита — Струмица, на седницата одржана на 26 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ФИКСНИОТ ИЗ- НОС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛ- ЦИТЕ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Земјоделците осигуреници — обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, за 1988 година ќе плаќаат придонес за здравствена заштита 25% од катастарскиот приход од кое:

1. 22% за здравствена заштита и
2. 3% за наменски средства за инвестиции во здравството.

Член 2

Земјоделците осигуреници кои користат здравствена заштита по основ на вршење на земјоделска дејност за 1988 година ќе плаќаат фиксен износ за здравствена заштита и тоа:

1. 17.200 динари за секое осигурено лице за здравствена заштита по основ на земјоделско осигурување и
2. 34.400 динари за секое семејство кое нема сопствена земја, а кое врши земјоделска дејност со земјиште земено под закуп и е осигурено по основ на земјоделско осигурување.

Член 3

Придонесот од член 1 став 1 точка 1 на оваа одлука ќе се распоредува:

- за задолжителни видови на здравствена заштита ќе се пресметува 14% од катастарскиот приход и
- за останати права ќе се пресметува 8% од катастарскиот приход.

Член 4

Фиксниот износ од член 2 став 1 точка 1 на оваа одлука ќе се распоредува:

- 11.000 динари за задолжителни видови на здравствена заштита, и
- 6.200 динари за останати права на здравствена заштита.

Фиксниот износ од член 2 став 1 точка 2 од оваа одлука ќе се распоредува:

— 22.000 динари за задолжителни видови здравствена заштита

— 12.400 динари за останати права на здравствена заштита.

Член 5

Придонесите по член 1 и член 2 од оваа одлука ќе се пресметуваат и наплатуваат од обврзниците на начин и постапка утврдени со Законот за даноците на граѓаните и со самоуправните акти донесени од страна на Собранието на Заедницата.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапката на придонесот од личниот доход (катастарскиот приход на земјоделците) и фиксниот (паушален) износ за здравствена заштита на земјоделците во 1987 година, бр. 02-173/1 од 27 февруари 1987 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-191/1
26 февруари 1988 година
Струмица

Претседател,
Велчо Манев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА

201.

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 10 од Статутот на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Струмица, Собранието на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Струмица, на седницата одржана на 25 февруари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА — ПРИХОД НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите за обезбедување на финансиски средства — приход на Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Струмица за 1988 година се утврдуваат во следните износи:

— придонес од бруто личен доход од работен однос во општественото стопанство и нестопанство — 8,30%, од кои 6,30% за основно воспитание и образование и 2,00% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност — 23,00%, од кои 20,00% за основно воспитание и образование и 3,00% за општествена заштита на децата; и

— придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност или услуга — 23,00%, од кои за основно воспитание и образование 20,00% и за општествена заштита на децата — 3,00%.

Член 2

Стапките од став 1 алинеја 3 и 4 од член 1 на оваа одлука ќе се применуваат и на исплатата на надоместокот на личен доход по основ на договор за дело, граѓанско-правен основ и пензионери кои вршат работи по основ на договор за дело.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-102/1
25 февруари 1988 година
Струмица

Претседател,
Томе Пачоов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води граѓанска парница за неосновано збогатување на тужителот Кирил Манасиев од Скопје, против тужените Преслав Тодоров Димитров и Плиска Тодорова Гулуовска, двајцата од Скопје, со непознати адреси. Бидејќи адресата и местожителството не се познати, се повикуваат во рок од 1 месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јават или определат овој застапник.

Во спротивно, судот по службена должност, го определува за застапник Трајчо Манов, дипл. правник од Кочани, и делото ќе се разгледа во нивно отсуство.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 713/85 (131)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Камбери Нијази од Тетово, за докажување на смртта на лицето Камбери Камбер од Тетово.

Се повикува лицето Камбери Камбер од Тетово или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во рок од 60 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот суд во Тетово.

Во спротивно, судот врз основа на доказите ќе ја утврди смртта на лицето Камбери Камбер од Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 211/88 (127)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Јонузи Цемаил од с. Нераште, за докажување на смртта на лицето Јонузи Руфат од с. Нераште.

Се повикува лицето Јонузи Руфат од с. Нераште или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во рок од 60 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, судот врз основа на доказите ќе ја утврди смртта на лицето Јонузи Руфат од с. Нераште.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 84/88. (128)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Кадрија Ибраим од с. Шипковица, за докажување на смртта на лицето Кадрија Кадри од с. Шипковица.

Се повикува лицето Кадрија Кадри од с. Шипковица, или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во рок од 60 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, судот врз основа

на доказите ќе ја утврди смртта на лицето Кадрија Кадри од с. Шипковица.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 165/88. (129)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за непостоење на договор и право на трајно користење по тужбата на тужителот Етеми Сејфула од Тетово, против Велиу Веби од Тетово, и Хајредин Емини од Тетово, а сега се непозната адреса на живеење во Турција.

Бидејќи тужениот Хајредин Емини е со непозната адреса на живеење се повикува истиот да се јави во рок од 30 дена во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена судот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1315/87. (130)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителите Ходаи Илми, Ештреф и Сефедин, сите од Тетово, ул. „110“ бр. 50, против тужениот Имери Адем од с. Брод општина Урошевац, сега на привремена работа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Имери Адем од с. Брод, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот да достави точна адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет.

По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 904/88. (132)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип, се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Шасима Адилова од Штип, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 15, против тужениот Ибраим Атики од Измир — Турција, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Ибраими Атики да се јави во рок од 10 дена или да достави своја адреса во Општинскиот суд во Штип.

По истекот на овој рок, судот ќе му одреди привремен старател согласно член 84 од ЗПП, кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 379/88. (133)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Царинска декларација УЦД 2772 од 22. IV. 1985 година, издадена од Царинарница Љубљана на име ОХИС „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје.

Список на предмети за потребите на своето домаќинство, издаден на 5. X. 1987 год. бр. 1469/87 од Царинската испостава — Битола на име Јонче Наумовски, Охрид.

Работна книшка на име Славе Стојановски, Куманово. (3411)

Работна книшка на име Мазар Влашки, Струга. (3435)

Штедна книшка бр. 689326/88, издадена од Стопанска банка — Основна банка — Скопје, на име Тадеја Томиќ, с. Витино, Косово. (3440)

Работна книшка на име Серге Мерџиноски, Гостивар. (3452)

Работна книшка на име Јовица Андрејевиќ, Тетово. (3473)

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово, на име Неџади Шаќири, с. Порој, Тетово. (3479)

Воена книшка на име Махи Шаќири, с. Порој, Тетово. (3480)

Работна книшка на име Мемет Билали, Куманово. (3498)

Свидетелство за I година на име Роза Димовска, Куманово. (3500)

Работна книшка на име Лидија Колевска, Куманово. (3502)

Свидетелства за завршено I, II, III и IV клас, издадени од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Симоновски С. Науме, ул. „4 Јули“ бр. 15, Ресен. (3505)

Работна книшка на име Лидија Мешкоска, Штип. (3515)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и одлуката на Работничкиот совет број 03-68, РО „МЕТАЛМОНТ“ — Прилеп

распишува

КОНКУРС

за избор на подобни изведувачи за изградба и реконструкција на „Металопереработувачка работилница“ на РО „Металмонт“ во Прилеп

1. Предмет на понудата за подобност е отстапување на работите за изградба и реконструкција на металопереработувачка работилница, набавка на потребната опрема, нејзина монтажа и обука на вработените.

2. Ориентациона вредност на сите работи од проектирање, изведување на објектот, набавка и монтажа на опремата и обука на кадарот изнесува 830.000.000 динари.

3. Рок на изведување на работите е 4 месеци.

4. Понудата за подобност треба да содржи:

а) назив и точна адреса на понудувачот,

б) решение за упис во судски регистар,

в) референц листа на понудувачот,

г) финансиска состојба на понудувачот за 1987 година,

д) изјава дека понудувачот ќе обезбеди кредит во висина од 25% од вредноста на работите.

5. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

6. Информации можат да се добијат на телефон 21-090.

7. Понудите да се доставуваат на адреса: РО „МЕТАЛМОНТ“ — Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 24/18.

СОДРЖИНА

Страна

446. Одлука за помилување на осудени лица 541

447. Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на цените на учебниците за основното и средното насочено образование на РО за издавање на учебници и наставни средства „Просветно дело“ — Скопје — — — — — 541

448. Одлука за изменување на Одлуката за користење на средствата од постојаната резерва на СР Македонија — — — — — 541

449. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прошоците на вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот —	542	470. Правилник за начинот и роковите за усогласување на месечните парични примања на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди —	553
450. Одлука за обезбедување и користење на средства за кредитирање на увоз и преработка на сурова нафта и нафтени деривати —	542	471. Наредба за определување на производи и услуги за кои организациите на здружениот труд се должни да доставуваат Известување за цените до Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, купувачите и корисниците на услугите —	554
450a. Одлука за висината на придонесот на „Детска недела“ во времето од 1 до 7. X. 1988 година —	543	472. Упатство за содржината и формата на образецот на легитимацијата на инспекторот за безбедност на езерската пловидба —	554
451. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за финансии —	543	473. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 230/87 од 5 мај 1988 година —	555
452. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за финансии —	543	474. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 41/88 од 11 мај 1988 година —	555
453. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за финансии —	543	475. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 176/87 од 11 мај 1988 година —	556
454. Решение за назначување потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	543	476. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 27/88 од 5 мај 1988 година —	556
455. Решение за назначување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	544	477. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 6/87 од 5 мај 1988 година —	557
456. Решение за разрешување и именување претседател, заменик на претседателот, судии, обвинител и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа на резервните воени старешини —	544	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
457. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за труд —	544		
458. Решение за повторно назначување советник на републичкиот секретар за правосудство и управа —	544	СКОПЈЕ	
459. Решение за именување секретар на Секретаријатот за законодавство —	545	194. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје —	558
460. Решение за именување заменик на секретарот на Секретаријатот за законодавство —	545	195. Одлука за утврдување на основици за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на корисниците на здравствена заштита за кои со закон не се утврдени основици, како и за височината на придонесот за одделни категории корисници на здравствена заштита за 1988 година —	558
461. Решение за именување секретар на Секретаријатот за информации —	545	196. Одлука за утврдување на височината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците —	560
462. Решение за именување заменик на секретарот на Секретаријатот за информации —	545	197. Одлука за утврдување висината на надоместокот на дневните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место —	560
463. Решение за именување претседател на Републичката комисија за културни врски со странство —	545	РАДОВИШ	
464. Програма за користење на средствата за заштита и користење на земјоделското земјиште во 1988 година —	545		
465. Правилник за бојата, кројот и ознаките на службената облека на капетанот на Капетанијата на пристаништата и инспекторот за безбедност на езерската пловидба —	546	198. Одлука за стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1988 година —	561
466. Правилник за бројот и составот на посадата на чамците, за составот на Комисијата и Програмата на стручниот испит на член на посада, како и кои пловни инсталации имаат членови на посада —	548	СТРУМИЦА	
Програма на испитот за управувач на чамец и раководител на чамец и пловна инсталација —	549		
467. Правилник за формата и содржината на уписникот и начинот на водење на уписникот —	550	199. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство и во 1988 година —	561
468. Правилник за формата и содржината на пловидбената дозвола и регистарските табели и начинот на издавањето на пловидбената дозвола и регистарските табели —	551	200. Одлука за утврдување на стапката на придонесот од катастарскиот приход и фиксниот износ за здравствена заштита на земјоделците во 1988 година —	561
469. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните —	552	201. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за обезбедување на финансиски средства — приход на Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Струмица за 1988 година —	562